
(Назив или штембил на претпријатието
или друго правно лице)

Бр. _____
_____ 20__ год.

ПОТВРДА

ЗА КРЕДИТОБАРАЧОТ/ЖИРАНТОТ:

1. Дека _____ со стан на ул.: _____ бр. ____ л.к.бр. _____, м.бр. _____, е во редовен работен однос на работно место _____.
2. Именуваниот-та има месечна нето плата од _____ денари примена за месец _____ и има задршки од плата _____.
3. Потврдуваме, дека врз основа на Ваша административна забрана ќе се врши редовна отплата на кредитот по платен список од страна на оваа установа.
4. Оваа потврда важи само за кредит кај ФД Еуро Мк ДОО Скопје и за други потреби не може да се употреби.

Скопје, _____ 20__ год.

Подготвил _____

М.П

Раководител -Директор _____

ИЗЈАВА ЗА РЕДОВНО ОТПЛАТУВАЊЕ НА КРЕДИТ

Јас долу потпишаниот _____
го овластувам правното лице _____
во кое сум во редовен работен однос, согласно склучениот Договор за кредит бр. _____ од ФД Еуро Мк ДОО Скопје во висина од _____ и рок на враќање _____, при исплата на мојата плата за секој месец да го задржува износот на месечниот ануитет за отплата на кредитот заедно со каматата и да го уплатува во корист на жиро сметката на ФД Еуро Мк ДОО Скопје 210-0685613601-39 Тутунска банка, истиот ден, а најдоцна наредниот ден од денот на исплатата на платата, до конечното подмирување на кредитот.

Во случај ако отплатата на кредитот е нередовна, согласен-на сум, без посебно известување од страна на ФД Еуро Мк ДОО Скопје, тоа да ги активира сите инструменти за обезбедување на плаќањето на кредитот депонирани во ФД Еуро Мк ДОО Скопје, а по потреба да се покрене постапка пред надлежниот суд.

Скопје, _____ . 20__ година

КОРИСНИК НА КРЕДИТОТ /ЖИРАНТ

(име и презиме)

(адреса на живеење)

лична карта бр. _____

матичен број _____

тел.бр. _____

потпис _____